

Прашања:

1. Кој од ризиците не е намален при фетална редукција
  - a. IUGR
  - b. Некротизирачки ентероколитис
  - c. Паравентрикуларна леукомалација
  - d. Хромозомски абнормалности
2. Кога се препорачува да се изведува фетална редукција
  - a. 4-6гн
  - b. 10-14гн
  - ц. 32-34гн
  - d. сите наведени
3. Како се изведува фетална редукција
  - a. KCl 7.6 %
  - b. NaCl 70 %
  - c. двете наведени
  - d. ниту едно од наведените
4. Која од наведени не е компликација од фетална редукција
  - a. Полихидроамнион
  - b. Предвремено породување
  - ц. Инфекции
  - d. крварење од постелката
5. Индикации за земање на примерок од фетална крв
  - a. Фетална хромозомалска абнормалност
  - b. Наследни генетски и метаболни заболувања
  - ц. Перинатални инфекции
  - d. Сите наведени
6. Кога се изведува пункција за земање примерок од фетална крв
  - a. > 18гн
  - b. > 5гн
  - c. > 15 гн
  - d. Ниту едно од наведените

7. Каква игла се користи за chordocentesa
- a. 15-18 G
  - b. 28-30 G
  - c. 20-22 G
  - d. 10-12 G
8. Доколку постелката е на преден ѕид пункција на папчаник се препорачува
- a. На слободна јамка
  - б. На место на инсерција на постелката
  - ц. Двете наведени
  - д. Ниту едно од наведените
9. Доколку постелката е на заден ѕид пункција на папчаник се препорачува
- a. На слободна јамка
  - б. На место на инсерција на постелката
  - ц. Двете наведени
  - д. Ниту едно од наведените
10. Алтернатива за земање примерок на фетална крв е
- a. Хепатална вена
  - б. Лиенална вена
  - ц. Југуларна вена
  - д. Ниту едно од наведените
11. Фактори кои го зголемуваат ризикот за губиток на фетус при пункција на фетална крв
- a. Аномалии на утерус
  - б. IUGR
  - ц. Гестациска старост под 24 гн
  - д. Сите наведени
12. Интраутерина биопсија на кожа на фетус се прави
- a. 17-20гн
  - б. 15-17гн
  - ц. 26-28гн
  - д. 10-12гн

13. Како се докажува потеклото на крвта при пункција на папчаник

- а. Брз тест на ацидификација
- б. Калкулирање на средниот корпоскуларен волум под микроскоп
- ц. лакмус
- д. а+б

14. Пункција на папчаник може да биде

- А. Дијагностичка
- б. Терапевска
- ц. Интраутерина трансфузија
- д. Сите наведени

15. Под каква анестезија се прави биопсија на кожа на фетус

- а. О.Е.Т.А
- б. Ларингелна маска
- ц. Локална
- д. спинал

16. Ризик за губикот на фетус при пункција на фетална крв

- а. 1-2 %
- б. 10 %
- ц. 5 %
- д. 15-18 %

17. Колку е потребно кожа да се биоптира

- а. 5mm
- б. 10mm
- с. 8mm
- д. 2 mm

18. Главниот бенефит од фетална редукција

- а. Редукција на прееклампсија
- б. Намалени стапки на предвремено породување
- ц. IUGR
- д. Ниту едно од наведените

19. По изведувањето на интервенцијата се препорачува

- а. Мирување
- б. Спортување
- ц. Лесни движења
- д. Ниту едно од наведените

20. Пред интервенција се препорачува советување од

- а. Генетичар
- б. Перинатолог
- ц. а+б
- б. Ниту едно од наведените